

Врз основа на член 190 и член 152-б став 8 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12.09.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
за изменување и дополнување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност

Член 1

Во Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр. 74/2011 и 33/2018)

член 4

став (1)

- точка 1, зборовите „и копија од лична карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) „се бришат,,,
- точка 2 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 17 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (4) се менува и гласи:

(2) Документите од став 1 точки 2, 4, 6 и 17 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7) кој гласи

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество.

(6) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(7) Во случајот од став (5), доколку лицето/лицата од став (5) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,

Член 2

Во член 5

став (1)

- точка 4, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 22, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (3) се менува и гласи:

(2) Документите од став 1 точки 2, 4, 6, 7, 8 и 22 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) кои гласат

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои се основачи на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество.

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата од став (4) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,

Член 3

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Лицата од член 4 и член 5 задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.,,

Член 4

Во Прилог 2: Образец БК/БХВ-БП, во точка 1, во подточка 1.3, 1.6 и 1.7 „се бришат,,,

Член 5

Во Прилог 3: Образец БК/БХВ-И-ФЛ, по зборовите „издаден/а од,, се додаваат зборовите „датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал,,,

Член 6

По Прилог 4 се додава нов Образец, Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кој задолжително ги содржи следните елементи „ден на вршење на увидот, лица кои го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за лична идентификација се врши увид, државјанство (за лица странски државјани), датум

на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност,,.

Член 7

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-829/2
Скопје, 12.09.2019 година

**Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател
Mr.Sc. Nora Aliti**

Образец, Прилог 5

Потврда за извршен увид

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица _____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;

Државјанство (за лица странски државјани) _____;

Датум на раѓање _____;

Место на раѓање _____;

ЕМБГ _____;

Адреса на живеење/престојувалиште _____;

Број на лична карта/патна исправа _____;

Издадена на ден _____ од _____;

Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата
лицето

Документот е донесен од

